



## Алати и скали



# Содржина

**Алати** ..... 6 - 37 стр.

## **Скали**

Вовед ..... 38 - 39 стр.

Алуминиумски и метални на  
преклоп скали за домашна употреба ..... 40 - 51 стр.

Алуминиумски скали за  
професионална употреба ..... 52 - 63 стр.

Додаток за скали ..... 64 - 67 стр.

**Опрема за амбалажирање** ..... 68 стр.

# Легенда

## Пример на спецификации во табела

Идент на артиклот	Количина на пакување во кутија	Количина на пакување во пакет	
Шифра	Φ		
100000	10 mm	100	1000

>Артикли со ознака (Шифра \*) во табела се со азиско потекло.

Универзални ознаки за димензија

Φ - Ознака за дијаметар.  
L - Ознака за должина.  
H - Ознака за висина.  
T - Ознака за дебелина.

W - Ознака за ширина.  
C - Ознака за осовинско растојание помеѓу два отвора.  
D - Ознака за длабочина на бушење.

> Секој артикл може да се набави по минимум 1 парче, количината за пакување во кутија или пакет се однесува при купување на голема количина.

> Новомак нуди соодветна услуга на CNC обработка, за сите приложени артикли во оваа брошура.

## Алати



Бит со инбус глава



Бит со PZ глава



Бит со TORX глава



Бит со S глава



Бит со PH глава



**Anti slip** - ракавици изработени од материјал кој не се лизга.



**Poly cotton** - ракавици изработени од заштитна гума и памук



**Nitrile polyester** - ракавици изработени од заштитна гума и памук



**Latex polyester acrylic** - ракавици изработени од заштитна гума и памук.



Минимум дебелина на материјал



Максимум дебелина на материјал



**Curve cut** - за сечење на кривини на плочест материјал



**Clean Curve cut** - за чисто сечење на кривини на плочест материјал



Метал



Работна плоча



Материјал од дрво



## Кој се Sola?

Sola е австриски бренд кој се занимава повеќе од 60 години со производство на премиум прецизни алати за мерење. Како експерти за мерење и маркирање нудат висококвалитетни производи на нивните клиенти. Постојано инвестираат во подобрување на продуктите како и развивање на нови иновативни решенија.

## Предности на Sola алатите

Алатите за мерење на **Sola** во споредба со останатите алати за мерење Ви заштедуваат време, овозможуваат лесно и прецизно мерење, лесни се за користење.



## Дигитално ласерско метро Vector - Sola



1400811




1400964



1400213


Шифра	Работен опсег	Толеранција на мерење
1400811	од 0.2m до 20m	± 2.0mm
1400964	од 0.15m до 50m	± 1.5mm
1400213	од 0.2m до 80m	± 1.5mm



## Vector 20


мерење на должина до 20m

	Vector 20	Vector 50	Vector 80
Мерење на должина	■	■	■
Мерење на површина		■	■
Мерење на волумен		■	■
Min. / max. мерење		■	■
Континуирано мерење	■	■	■
Мерење на 2 точки		■	■
Мерење на 3 точки			■



## Vector 50

мерење на должина, површина и волумен до 50m



## Vector 80

мерење на должина, површина и волумен до 80m



## Метро Compact - Sola



Шифра	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1400206	3m	16mm	пластика/челична лента	6
1400207	5m	19mm		

- Куќиште отпорно на удари.
- Практичен и компактен дизајн.
- Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
- Цврста нерѓосувачка челична лента.
- Прицврстувач за на ремен.

## Метро Protect - Sola



Шифра	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1400208	3m	16mm	пластика/челична лента	6
1400209	5m	19mm		

- Куќиште отпорно на удари.
- Практичен, компактен и ергономски дизајн.
- Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
- Цврста нерѓосувачка челична лента.
- Прицврстувач за на ремен.

## Метро Popular - Sola



Шифра	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1400040	3m	16mm	пластика/челична лента	10
1400041	5m	19mm		6

- Цврста нерѓосувачка челична лента со жолта боја.
- Анти-рефлективен слој на лентата.
- Континуирана милиметарска градација.
- Автоматска лента за намотување.
- Дводелен механизам за кочење.
- Куќиште отпорно на удари со заштитна надворешна обвивка.
- Прицврстувач за на ремен.



## Метро PRO TM - Sola



Шифра	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1400032	3m	19mm	пластика/челична лента	5
1400039	5m			

- Куќиште отпорно на удари.
- Практичен и компактен дизајн.
- Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
- Цврста нерѓосувачка челична лента.
- Прицврстувач за на ремен.

## Метро Tri Matic - Sola



Шифра	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1400034	5m	19mm	пластика/челична лента	1

- Куќиште отпорно на удари.
- Практичен, компактен и ергономски дизајн.
- Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
- Цврста нерѓосувачка челична лента.
- Прицврстувач за на ремен.

## Метро Video Flex VF - Sola



Шифра	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1400031	3m	13mm	пластика/челична лента	10

- Куќиште отпорно на удари.
- Практичен, компактен и ергономски дизајн.
- Механизам за запирање на лентата, за точни прецизни мерења.
- Цврста нерѓосувачка челична лента.
- Прицврстувач за на ремен.

## Метро - Hoegert



Шифра *	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1401016	3m	16mm	пластика/челична лента	12
1401017	5m	19mm		
1401018		25mm		6
1401019	8m			

- Механизам за автоматско враќање на лентата.
- Механизам за закочување на лентата.
- Заштита од лизгање.
- Модерен дизајн.
- Прицврстувач за на ремен.

## Метро - Hoegert



Шифра *	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1401020	3m	16mm	пластика/челична лента	12
1401021	5m	19mm		
1401022	8m	25mm		6

- Механизам за автоматско враќање на лентата.
- Механизам за закочување на лентата.
- Заштита од лизгање.
- Модерен дизајн.
- Прицврстувач за на ремен.

## Магнетно метро - Hoegert



Шифра *	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1401023	5m	19mm	пластика/челична лента	12
1401024		25mm		6

- Механизам за автоматско враќање на лентата.
- Механизам за закочување на лентата.
- Заштита од лизгање.
- Модерен дизајн.
- Прицврстувач за на ремен.

## Магнетно метро - Hoegert



Шифра *	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1400829	3m	16mm	пластика/челична лента	12
1400830	5m	19mm		
1400840	8m	25mm		6

- Механизам за автоматско враќање на лентата.
- Механизам за закочување на лентата.
- Заштита од лизгање.
- Модерен дизајн.
- Прицврстувач за на ремен.

## Магнетно метро - Hoegert



Шифра *	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1401025	5m	19mm	пластика/челична лента	6

- Механизам за автоматско враќање на лентата.
- Механизам за закочување на лентата.
- Заштита од лизгање.
- Модерен дизајн.
- Прицврстувач за на ремен.

## Магнетно метро - Hoegert



Шифра *	Должина на лента	Ширина на лента	Материјал	
1401026	5m	25mm	пластика/челична лента	4

- Механизам за автоматско враќање на лентата.
- Механизам за закочување на лентата.
- Заштита од лизгање.
- Модерен дизајн.
- Прицврстувач за на ремен.

## Дигитален шублер - Hoegert



- Се користи за внатрешно, надворешно и длабочинско мерење.
- Лесно заклучување.
- Скала во метри и инчи.
- Прецизност 0.002mm.
- Опсег на мерење до 155mm.
- Голем LCD дисплеј.
- Автоматски се префрла во штедлив режим на работа по 5 минути неактивност.
- Заштита од прашина и влага IP54.

Шифра *	Димензија	
1401015	230mm	10

## Механички шублер - Hoegert




- Се користи за внатрешно, надворешно и длабочинско мерење.
- Скала изработена од хром мат.
- Лесно заклучување.
- Скала во метри и инчи.
- Прецизност 0.002mm.
- Опсег на мерење до 155mm.

Шифра *	Димензија	
1401014	230mm	10

## Алуминиумски аголник со либела - Hoegert



- Можност за мерење на 45° и 90°.
- Аголник со вградена либела која овозможува прецизно вертикално и хоризонтално нивелирање.

Шифра *	L	Материјал	
1400990	300mm	алуминиум	10


## Аголник алуминиумски - Sola



- Цврста алуминиумска рачка.
- Отпорен нерѓосувачки челик.
- Отпорен на абеење.
- Двострана милиметарска скала.

Шифра	L	Материјал	
1400035	300mm	алуминиум	6
1400210	400mm		
1400036	500mm		


## Аголник алуминиумски - Hoegert



- Метален аголник од цврст челик.
- Висока стабилност.
- Двострана милиметарска скала.

Шифра *	L	Материјал	
1400846	250mm	алуминиум	12
1400847	350mm		
1400848	450mm		

## Столарски триаголник - Hoegert



- Изработено од долготраен алуминиум.
- Лакирано за заштита од надворешни фактори.
- Скала во метри и инчи.

Шифра *	Димензија	
1401027	180mm	12

## Либела - Hoegert




- Точност од +/- 0.5mm/m.
- 2 нивелатори од 0° и 90° (1400130).
- 3 нивелатори од 0°, 45° и 90° (1400190, 1400179, 1400191).
- Странични заштити од удар.
- Алуминиумска рамка за поголема цврстина и отпорност на корозија.

Шифра *	L	Материјал	
1400130	200mm	алуминиум	30
1400190	600mm		20
1400179	800mm		
1400191	1000mm		

## Инбус клучеви - Hoegert




- Отпорни на деформации.
- Пакувани во пластичен држач, на кој се бележани големините на клучевите за побрза манипулација.
- Сет од 9 димензии на клучеви.

Шифра *	Димензија	
1400092	1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10mm	12

## Чекан со дрвена рачка - Hoegert



- Ергономска рачка изработена од висококвалитетно јасеново дрво отпорна на UV зраци и влага.
- Металена глава прицврстена за рачката.

Шифра *	Тежина	
1400126	300g	6
1400127	500g	

## Гумен чекан со дрвена рачка - Hoegert



- Ергономска рачка изработена од висококвалитетно јасеново дрво отпорна на UV зраци и влага.
- Гумена глава прицврстена за рачката со којашто се спречува оштетување на површината за работење.

Шифра *	Тежина	
1400093	450g	6

## Шрафцигер - Blum



- Изработени од висококвалитетен челик S2.
- Отпорен на деформации.
- Магнет за полесно и подобро работење.
- Рачка со специјална облога против пролизгување.

Шифра	Тип	Должина на тело	
3037561	PZ2	200mm	20
3149281	S2/прав	225mm	
2090937	TX20	210mm	



## Шрафцигер прав - Hoegert



- Изработени од висококвалитетен челик S2.
- Отпорен на деформации.
- Магнет за полесно и подобро работење.
- Рачка со специјална облога против пролизгување.

Шифра *	Тип	Должина на тело	
1400138	S3	75mm	12
1400139	S4	100mm	
1400140	S5	100mm	



## Шрафцигер крстач - Hoegert



- Изработени од висококвалитетен челик S2.
- Отпорен на деформации.
- Магнет за полесно и подобро работење.
- Рачка со специјална облога против пролизгување.


Шифра *	Тип	Должина на тело	
1400141	PH0	75mm	12
1400142	PH1	100mm	
1400143	PH2	100mm	
1400144	PZ0	75mm	
1400145	PZ1	100mm	
1400146	PZ2	100mm	



## Кутија со битови - Hoegert



- Долготрајни битови, изработени од висококвалитетна легура на челик S2.
- Специјален тенок профил кој овозможува пристап за работа до тешко достапни места.
- Сетот се состои од:
  - 3/ 4/ 5/ 6,
  - PH1/ PH2 x 2/ PH3,
  - PZ1/ PZ2 x 2/ PZ3,
  - H3/ H4/ H5/ H6,
  - T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40,
  - T10/ T15/ T20/ T25/ T27/ T30/ T40/ T27/ T30/ T40,
  - магнетен продолжеток за бит,
  - рачка со крцкало.

Шифра *	Тип	
1400993	1/4"	5

## Кутија со битови - Hoegert



- Сетот се состои од:
  - PH0, PH1 x 2, PH2 x 2, PH3,
  - PZ0, PZ1 x 3, PZ2 x 3, PZ3,
  - SL3, SL4, SL5, SL6, SL7,
  - T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40,
  - TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40,
  - H2, H3, H4, H5, H6,
  - M5, M6, M8,
  - Tri Wing: 1, 2, 3,
  - Square: S0, S1, S2, S3,
  - Service: 4, 6, 8.

Шифра *	Тип	
1400994	1/4"	5

## Кутија со битови - Hoegert



- Долготрајни битови, изработени од висококвалитетна легура на челик S2.
- Отпорни на деформација.
- Специјален тенок профил кој овозможува пристап за работа до тешко достапни места.
- Сетот се состои од:
  - SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6.5 mm,
  - PH1, 2 x PH2, PH3,
  - PZ1, 2 x PZ2, PZ3,
  - T8, T9, T10, 2 x T15, 2 x T20, 2 x T25, T30, T40,
  - H2, H2.5, H3, H4, H5, H6,
  - 1/4" socket adapter,
  - 1/4" магнетен продолжеток за бит.


Шифра *	Тип	
1400995	1/4"	12



## Кутија со битови - Hoegert




- Долготрајни битови, изработени од висококвалитетна легура на челик S2.
- Отпорни на деформација.
- Сетот се состои од:
  - SL4, SL5.5, SL7 mm,
  - PH0, PH1, PH2, PH3,
  - PZ0, PZ1, PZ2, PZ3,
  - T10, T15, T20, T25, T30,
  - ¼" магнетен продолжеток за бит.

Шифра *	Тип	
1400996	1/4"	12

## Сет за шрафење - Hoegert



- Иновативен дизајн со крцкало.
- Систем за брзо и лесно работење.
- Внатрешен магнет за полесна промена на битовите.
- Долготрајни битови изработени од висококвалитетна легура на челик S2.
- Отпорни на деформација и оштетување.
- 12 различни 25mm долги со ¼" Hex.
- Може да се чуваат битовите во рачката.
- Двокомпонентна рачка со специјална антилизгачка форма за подобра сила на шрафење.
- Сет од 13 додатоци за шрафење.
- Сетот се состои:
  - рамни битови: 3mm, 4mm, 5mm, 6mm,
  - крстач: PH0, PH1, PH2, PH3,
  - торкс: T10, T15, T20, T25.

Шифра *	Тип	
1401003	1/4"	6

## Екстрактори за оштетени шрафови - Hoegert



- Се користи за скинати и оштетени шрафови.
- Изработени од HSS издржлив челик.
- Сетот се состои од:
  - 6 бургии: 2, 3, 4, 5, 7, 10mm,
  - 6 екстрактори: M3-M6, M6-M8, M8-M10, M11-M14, M14-M18, M18-M24.

Шифра *	Димензија	
1401004	M3-M24	1

## Бит за шрафење FPB Profi - Fischer



- Идеално за екстремно високи вртежи.
- Погоден за рачна или машинска работа.
- Висока отпорност на абење.

Шифра	Димензија	
1401426	PH2/25mm	10
1401427	PZ1/25mm	
1401428	PZ2/25mm	
1401429	PZ3/25mm	


## Држач за бит FPB - Fischer



- Робустен дизајн.
- Безбедно фиксирање на битот.
- Едноставната промена на битовите заштедува време.

Шифра	Димензија	
1401430	58mm	1

## Сет битови FPB Profi - Fischer



- Безбедно и чисто чување на битовите.
- Робустен дизајн.
- Сетот се состои од:
  - PZ1 x 1, PZ2 x 1, PZ3 x1,
  - TX10 x 1, TX15 x 1, TX20 x 1, TX25 x 1, TX30 x 1, TX40 x 1,
  - држач за бит x 1.

Шифра	Тип
1401431	1/4"



## Магнетен продолжеток за бит - Hoegert



- Магнетен продолжеток за Нех битови  $\frac{1}{4}$ " дизајнирана за долги шрафови.
- Моќен внатрешен магнет кој спречува битовите да паднат.
- Лесна замена на битови.

Шифра *	Димензија	
1400997	76-118mm	10

## Магнетен продолжеток за бит - Hoegert




- Магнетен продолжеток за Нех битови  $\frac{1}{4}$ ".
- Ултра тенко тело изработено од издржлив алуминиум, овозможува пристап за работа до тешко достапни места.
- Лесна замена на битови.

Шифра *	Димензија	
1400998	78mm	10

## Магнетен продолжеток за бит - Hoegert




- Алуминиумски продолжеток со механизам за заклучување на битот.
- Интегриран магнет.

Шифра *	L	
1400091	60mm	10

## Магнетен продолжеток за бит - Hoegert




- Алуминиумски продолжеток.

Шифра *	L	
1400795	60mm	50

## Бит блистер - Hoegert



- Изработено од висококвалитетен S2 челик.
- Отпорност на деформации и кршење.
- 1/4" шестоаголен профил.
- Сетот се состои од 10 парчиња.

Шифра *	Тип	L	
1400084	PH 2	25mm	10
1400085	PZ 2		



## Бит блистер - Hoegert




- Изработено од висококвалитетен S2 челик.
- Отпорност на деформации и кршење.
- 1/4" шестоаголен профил.
- Сетот се состои од 2 парчиња (едно Hex3 и едно Hex4).

Шифра *	Тип	L	
1400088	Hex3 и Hex4	25mm	2



## Магнетен продолжеток за бит - Hoegert




- Магнетен продолжеток за Hex бит.
- Изработен од издржлив 40Cr челик, отпорен на пукање.
- Должина 48mm.
- Сетот се состои од 2 парчиња.

Шифра *	Димензија	
1400999	8mm	10
1401000	10mm	
1401001	12mm	
1401002	13mm	

## Стега со брзостезна рачка - Hoegert



- Челична, издржлива и стабилна шина.
- Ергономска рачка.
- Покривни пластични капаци за заштита на материјалот од гребаници.
- Прецизна.



H - Димензија за макс. отворање на стегата.


L - Димензија на кракот за стегање.

Шифра *	H	L	
1400800	150mm	63mm	6
1400802	300mm		
1400803	450mm		
1400806	600mm		
1400807	900mm		

## Метална стега - Hoegert




- Изработени од висококвалитетен челик S2.
- Челична, издржлива и стабилна шина.
- Ергономска рачка.
- Покривни пластични капаци за заштита на материјалот од гребаници.



H - Димензија за макс. отворање на стегата.


L - Димензија на кракот за стегање.

Шифра *	H	L	
1400812	150mm	50mm	20
1400813	250mm		
1400814	300mm	80mm	
1400178	300mm	120mm	
1400815	500mm		
1400816	800mm		
1400817	1000mm		
1400818	1200mm		
1400819	1500mm		6

## Метална стега - Hoegert




- Изработени од висококвалитетен челик S2.
- Челична, издржлива и стабилна шина.
- Ергономска рачка.
- Покривни пластични капаци за заштита на материјалот од гребаници.



H - Димензија за макс. отворање на стегата.


L - Димензија на кракот за стегање.

Шифра *	H	L	
1401005	160mm	80mm	10
1401006	200mm		
1401007	250mm		
1401008	300mm		
1401009	450mm		
1401010	400mm	120mm	1
1401011	500mm		
1401012	600mm		

## Аголна стега со трака - Hoegert




- Рамномерен притисок на аголни споеви.
- Се состои од еден дел кој стега и четири агли за заштита.
- Стабилен стегач.
- Погоден за прицврстување на полици за книги, елементи од мебел, разновидни форми ( коцка, круг, триаголник и др. )

Шифра *	Должина на трака	
1400805	4m	1



## Аголна стега - Hoegert



- Ширина на стегата 75mm.
- Мах. дебелина за прицврстување на парчето 65mm.
- Тело изработено од алуминиум.

Шифра \*



1400804

1

## Рачна стега со осигурач - Hoegert



- Ергономска рачка.
- Осигурувач за брзо ослободување.
- Погодна за прицврстување на нерамни површини.

Шифра \*

Должина  
на стегаШирина на  
отворање

1400797

150mm

32mm

36

1400177

200mm

45mm

24

## Пластична стега - Hoegert



1400798

- Издржлива челична пружина.
- Погодна за прицврстување на нерамни површини.

Шифра \*

Должина  
на стегаШирина на  
отворање

1400798

165mm

70mm

20

Шифра \*

Должина  
на стегаШирина на  
отворање

1400799

110mm

50mm

10



1400799


- Сетот се состои од 2 ком.



## Заштитни ракавици - Hoegert



- Висока отпорност на кинење.
- Памучни ракавици обложени со латекс.
- Облога против пролизгување со што се спречува лизгање на материјалите при работењето.
- Флексибилни и лесно прилагодливи.

Шифра *	Големина	
1400149	8	12
1400150	10	



## Заштитни ракавици - Hoegert



- Висока отпорност на кинење.
- Памучни ракавици обложени со нитрил.
- Облога против пролизгување со што се спречува лизгање на материјалите при работењето.
- Флексибилни и лесно прилагодливи.

Шифра *	Големина	
1400850	10	12



## Заштитни ракавици - Hoegert



- Висока отпорност на кинење.
- Високо квалитетен материјал (полиестер) обложен со латекс.
- Облога против пролизгување со што се спречува лизгање на материјалите при работењето.
- Флексибилни и лесно прилагодливи.

Шифра *	Големина	
1400904	10	12



## Заштитни наочари - Hoegert



- Оптичка класа 1.
- Висококвалитетна транспарентна пластика.
- Специјална облога против замаглување.
- Отпорни на гребење.
- Прилагодлива рамка.
- Меки завршетоци на рамката.
- Ултра лесни.

Шифра *	Боја	
1400136	транспарентни	24

## Заштитни наочари - Hoegert



- Оптичка класа 1.
- Висококвалитетна транспарентна пластика.
- Специјална облога против замаглување.
- Отпорни на гребење.
- Прилагодлива рамка.
- Ултра лесни.

Шифра *	Боја	
1400849	транспарентни	10

## Заштитна маска - Hoegert



- Изработени од тенка и мека ткаенина, која не предизвикува иритација.
- Опремена со филтер од активен јаглен со што се спречува навлегување на прашина.
- Поставување со ластик.
- FFP2 филтерот обезбедува заштита од воздушни честички со фактор 10.
- Сетот се состои од 3 заштитни маски.

Шифра *	
1400137	10

## Повеќенаменски нож - Hoegert



- Сечило од нерѓосувачки челик.
- Футрола за на ремен.

Шифра *	Димензија	
1401013	100mm	12

## Скалпел - Hoegert



- Сетот се состои од 10 ножа за скалпел.
- Ножот е со зголемена отпорност против пукање, изработен од високо јаглороден челик SK5.
- Ергономско пластично кукиште обложено со гума за посигурен зафат и удобност при работа.
- Специјално профилирана рачка, со потпирач за прст, ја зголемува контролата и силата на стегање.

Шифра *	Опис	Димензија	
1400170	скалпел	38 x 165mm	12
1400147		21 x 136mm	24

Шифра *	Опис	Димензија	
1400171	нож за скалпел	18 x 110mm	24
1400148		9 x 85mm	

## Бонсек со алуминиумска рамка - Hoegert



1400128

- Алуминиумски профил кој гарантира цврстина на рамката и отпорност на корозија.
- Едноставна и брза замена на пилата.



1400129

Шифра *	L	
1400128	300mm	6

Пила за бонсек

Шифра *	L	
1400129	300mm	24

- Сетот се состои од 2 пили.

## Мини бонсек единечен - Hoegert



1400176

- Ергономска рачка изработена од полимерни материјали.



1400129


Шифра *	L	
1400176	300mm	12

Пила за бонсек

Шифра *	L	
1400129	300mm	24

- Сетот се состои од 2 пили.

## Пластична подлога за сечење под агол - Hoegert




- Шаблон кој овозможува соодветно беспрекорно сечење под агол 45°, 90° и 135°.

Шифра *	
1400820	24

## Пиштол за силикон KPM 3 - Fischer




- Висока трансмисија за брзо нанесување.
- Екстремно робустен дизајн.
- Лесен пристап до кертриџот е лесен за позиционирање.
- Изработен од квалитетни материјали што обезбедуваат долг животен век.
- Лесен за ракување.

Шифра	
1401438	1

## Пиштол за силикон - Hoegert




- Рачка изработена од високо квалитетен алуминиум и челично тело.
- Механизам за закочување со што се спречува несакано течење на силиконот.
- Механизам кој овозможува лесно аплицирање на густы лепила.

Шифра *	
1400181	24

## Пиштол за силикон - Hoegert




- Рачка изработена од високо квалитетен алуминиум.
- Засилен, издржлив заклучувачки механизам со дебелина од 10 mm.

Шифра *	
1400835	20

## Пиштол за PUR Пена - Hoegert



- Тело изработено од високо квалитетен алуминиум.
- Ергономски систем за прилагодување кој овозможува истовремено дозирање и регулирање на протокот со едната рака.
- Прецизна метална млазница која овозможува работа до 100.000 циклуси без протекување.
- Едноставен систем за расклопување за лесно чистење.

Шифра *	
1400836	20

## Пиштол за дување за на компресор - Hoegert



- Кратка и долга млазница.
- Максимален влез на притисок од 87 PSI / 6 BAR.
- Должина на млазницата: 26,5 mm / 127,0 mm.
- Дијаметар на млазницата: 2.0 mm / 3.6 mm.
- Брза спојка 1/4.
- Универзална употреба - компатибилна со секое црево и компресор.
- Рачка која не се лизга.
- Ергономски дизајн.

Шифра \*

1400854



20

## PU црево за компресор - Hoegert



- Изработено од полиуретан.
- Голема флексибилност и голема издржливост.

Шифра *	L	Приклучок	
1400851	5m	1/4"	50
1400852	10m		25
1400853	15m		

## Стеги за кабел BN - Fischer



l - должина на стегата.  
b - ширина на стегата




Шифра	Димензија	Боја	
1401377	2.5x100mm	транспарентни	100
1401378	2.5x120mm		
1401379	2.5x200mm		
1401380	3.6x150mm		
1401381	4.6x200mm		
1401382	4.8x280mm		

- Изработено од висококвалитетен најлон.
- Нема во својот состав силикон и халогени елементи.
- Погоден за температури од -10°C до +85°C.

## Бургија за бетон SDS Plus-V - Fischer



- Power breaker технологија која предизвикува микро напукнувања во материјалот и ја зголемува брзината на бушење.
- Зголемени и појачани рабови.
- Центрирачки врв.
- Vario KVS Helix Лесно отстранување на прашина.

Шифра	Φ	Вкупна должина	Работна должина	
1401383	6mm	110mm	50mm	1
1401384	6mm	160mm	100mm	
1401385	6mm	210mm	150mm	
1401386	6.5mm	160mm	100mm	
1401387	6.5mm	260mm	200mm	
1401388	6.5mm	310mm	250mm	
1401389	8mm	110mm	50mm	
1401390	8mm	160mm	100mm	
1401391	8mm	210mm	150mm	
1401392	8mm	260mm	200mm	
1401393	10mm	110mm	50mm	
1401394	10mm	160mm	100mm	
1401395	10mm	210mm	150mm	
1401396	10mm	260mm	200mm	
1401397	10mm	310mm	250mm	



## Бургија за бетон SDS Plus II Pointer V - Fischer



Шифра	Φ	Вкупна должина	Работна должина	
1401398	12mm	160mm	110mm	1
1401399		210mm	160mm	
1401400		260mm	210mm	
1401401		310mm	260mm	
1401402	14mm	160mm	110mm	
1401403		210mm	160mm	




- Power breaker технологија која предизвикува микро напукнувања во материјалот и ја зголемува брзината на бушење.
- Зголемени и појачани рабови.
- Центрирачки врв за лесно и прецизно бушење во мазна површина.
- Иделна за бушење со акумулаторска дупчалка.
- Vario KVS Helix Лесно отстранување на прашина.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за бургијата SDS Plus II Pointer V..




## Бургија за бетон D-S HM - Fischer



- Сечило од карбид отпорно на загревање кое што обезбедува долг животен век на бургијата.
- Специјална дизајнирана спирала за оптимално отстранување на струготини.
- Висококвалитетен челик со голема отпорност на кршење.

Шифра	Φ	Вкупна должина	Работна должина	
1401422	6mm	100mm	54mm	1
1401423	8mm	120mm	67mm	
1401424	10mm	120mm	67mm	
1401425	12mm	150mm	85mm	

## Fischer Бургија за метал HSS-G - Fischer




- Специјално дизајниран врв за брзо бушење.
- Прецизно изработен цврст материјал за долг животен век.
- Тип N на спирала за оптимално отстранување на струготини.


Шифра	Φ	Вкупна должина	Работна должина	
1401404	2mm	49mm	24mm	2
1401405	2.5mm	57mm	30mm	
1401406	3mm	61mm	33mm	
1401407	3.2mm	65mm	36mm	
1401408	4mm	75mm	43mm	
1401409	4.2mm	75mm	43mm	
1401410	4.5mm	80mm	47mm	1
1401411	5mm	86mm	52mm	
1401412	6mm	93mm	57mm	
1401413	8mm	117mm	75mm	
1401414	10mm	133mm	87mm	
1401415	10.5mm	133mm	87mm	

## Бургија за метал HSS - Hoegert



- Изработени од многу издржлив челик.
- Применета технологија на остри делови со двојни точки каде се овозможува самоцентрирање.
- Произведени во согласност со германскиот DIN 338 стандард.



Шифра *	Ø	
1400855	2mm x 49mm	50
1400856	3mm x 61mm	
1400857	3.2mm x 65mm	
1400858	3.5mm x 70mm	
1400859	4mm x 75mm	
1400860	4.2mm x 75mm	10
1400861	4.5mm x 80mm	
1400862	5mm x 86mm	
1400863	6mm x 93mm	
1400864	8mm x 117mm	
1400865	9mm x 125mm	
1400866	10mm x 133mm	

## Бургија за метал Cobalt - Hoegert



- Изработен од многу издржлив M35 челик за високи брзини со додаток на кобалт од 5%.
- Прецизно направени и заострени.
- Користи специјализиран пресек за да обезбеди самоцентрирање.
- Произведени во согласност со германскиот DIN 338 стандард.


Шифра *	Ø	
1400867	3mm x 61mm	1
1400868	3.2mm x 65mm	
1400869	3.5mm x 70mm	
1400870	4mm x 75mm	
1400871	4.5mm x 80mm	
1400872	5mm x 86mm	
1400873	6mm x 93mm	
1400874	8mm x 117mm	
1400875	10mm x 133mm	

Со скенирање на QR кодот можете да ги погледнете видеата за Hoegert.





## Бургија за дрво D-WS - Fischer



- Специјално дизајниран врв за брзо бушење.
- Спирала за оптимално отстранување на струготини.
- Висококвалитетен Cr-V челик за најдобри резултати од дупчење.


Шифра	Φ	Вкупна должина	Работна должина	
1401416	3mm	61mm	33mm	1
1401417	4mm	75mm	43mm	
1401418	5mm	86mm	52mm	
1401419	6mm	97mm	60mm	
1401420	8mm	117mm	75mm	
1401421	10mm	133mm	87mm	

## Бургија за дрво - Hoegert



- Самоцентрирачки врв што спречува лизгање.
- Изработени од висококвалитетен челик.
- Долготрајни.


Шифра *	Φ	
1400876	3 x 60mm	60
1400877	4 x 70mm	
1400878	5 x 85mm	
1400879	6 x 90mm	
1400880	7 x 105mm	
1400881	8 x 110mm	
1400882	10 x 120mm	



## Глодало - Hoegert



- Изработено од висококвалитетен 88 HRC челик.
- Зголемена јачина на краевите од глодалото со волфрам.

Шифра *	Опис	Φ	
1400094	за ексцентри	15mm	10
1400095	за шарки	35mm	

## Круна за дрво, метал, пластика - Hoegert



- Изработено од висококвалитетен челик со дополнителна облога од 8% кобалт.
- Специфичниот распоред на запците овозможува лесна изработка на отвори во повеќе материјали ( дрво, метал, пластика и др. )

Шифра *	Опис	Φ	
1400883	круна за отвор	19mm	10
1400886	бургија за центрирање	14 - 30mm	

Шифра *	Опис	Φ	
1400884	круна за отвор	60mm	10
1400885		80mm	5
1400887	бургија за центрирање	32-152mm	10



Бургија за центрирање



Круна за отвор



HÖGERT  
TECHNOLOGY

## Пила за убудна пила за сечење на кривини - Hoegert



Шифра




1400905

25

- Сетот се состои од 2 ком.

## Пила за убудна пила за сечење на кривини - Hoegert



Шифра



1400822

25

- Сетот се состои од 2 ком.

## Пила за убудна пила за сечење на кривини - Hoegert



Шифра




1400906

25

- Сетот се состои од 2 ком.

## Пила за убудна пила ViMetal - Hoegert



Шифра




1400824


25


- Сетот се состои од 2 ком.

## Бургија за стакло и плочки - Hoegert




- Заострената форма на врвот спречува пролизгување и не бара центрирање.

Шифра *	Φ	L	
1400845	4mm	72mm	50
1400826	6mm		
1400842	8mm		
1400825	10mm	90mm	



## Кутија за алат - Hoegert



Шифра	Димензија	Макс. носивост	
1400185	18"	12kg	1
1400186	22"	22kg	
1400810	25"	27kg	

## Кутија за шрафови - Hoegert



- Херметичко затворање со што се спречува мешање на шрафовите.
- Приспособливи прегради што формираат делови за складирање на шрафовите.

Шифра	Димензија	
1400187	12"	1
1400808	14"	
1400809	16"	


## Алуминиумски и метални скали - Hailo



 made in Germany

*Секот се е достапно !*

- > Лесни за одржување.
- > Лесни за складирање.
- > Широки скалила.
- > Нелизгава површина.
- > Безбедни за користење.
- > Широка примена.



L60 Standardline

## Скали за домашна употреба



### Лесен пристап !

Сега сите домашни поправки можете да ги завршите лесно и безбедно. Овие скали ќе Ви овозможат лесен пристап, удобно користење благодареејќи на широките и нелизгави скалила како и простор за складирање на алатот.

## Скали за професионална и домашна употреба



### Безбедноста пред се !

Мултифункционалните скали од **Hailo** ќе Ви помогнат работата да ја завршите безбедно и ќе Ви овозможат лесен пристап. Голема предност кај овие скали е тоа што лесно може да се трансформираат во едеинечна, двојна или двојна скала со продолжување, што ги прави погодни за секоја примена.

## Алуминиумска скала Mini Comfort - Nailo



подлога против пролизгување

Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали	Работна висина	Боја
1400891	2	150kg	600 x 460 x 65mm	2200mm	алуминиум

- Широки скалила со нелизгава површина.
- Лесна за одржување и складирање.
- Рачка која придонесува полесно отворање и затворање на скалата, и помага при пренос.
- Завршеток на ногарката, кој што придонесува за стабилноста на скалата.

## Технички информации



made in Germany





## Алуминиумска скала MK60 StandardLine - Hailo



Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали	Работна висина	Боја
1401269	2	150kg	560x490x40mm	2440mm	алуминиум

- Лесно за складирање, широко само 40mm.
- Има механизам за заклучување.
- Лесно пренослива со практична рачка.
- 2 широки скалила со нелизгава површина.

## Технички информации





## Метална скала Stepfix - Hailo



Шифра	Опис	Скалила	Носивост	Димензија	Работна висина	Боја
1400953	скала	2	150kg	403 x 387 x 380mm	2250mm	антрацит
1400954	држач за цокла	/	/	357 x 130 x 41mm	/	сива
1400955	држач за на сид	/	/	144 x 37 x 30mm	/	антацит

- Практична едностранна скала која што може да се вгради во цоклата на кујната.
- Гумен завршеток на ногарките на скалата кои го спречуваат пролизгувањето и придонесуваат за стабилност на скалата.

## Технички информации



## Алуминиумска скала D60 StandardLine, двострана - Hailo



1400913


подлога против  
пролизгување

1400914

Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали	Работна висина	Боја
1400913	2	150kg	470 x 410 x 195mm	2150mm	алуминиум
1400914	3		680 x 440 x 200mm	2350mm	

- Практична двострана скала.
- Алуминиумски скалила со нелизгава површина.
- Завршеток на ногарката, кој што придонесува за стабилноста на скалата.

## Технички информации




## Алуминиумска скала D60 StandardLine - Hailo



Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x B x C	Работна висина	Боја
1401292	2x5	150kg	1200x490x200mm	2650mm	алуминиум
1401293	2x7		1660x540x190mm	3090mm	

- Нелизгави ногарки.
- Изработена од анодизиран алуминиум.
- Зацврстени горни и долни агли за поголема стабилност.





Широко скалило

Изработена од  
анодизиран алуминиумДополнително  
зајакнување

 made in  
Germany

## Технички информации

работна  
висина

## Телескопска алуминиумска скала TL100 TopLine - Nailo



Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x В x С	Работна висина	Боја
1401275	3-5	150kg	1430x560x160mm	3090mm	алуминиум

- Можност за подесување на скалата со 3, 4 или 5 скалила.
- Телескопски скали и помошни нозарки.
- Практичен механизам за заклучување на скалите со индикатор.
- Голема платформа 299 x 275mm.
- Помошен дел на кој може да го оставите алатот.
- Изработена од анодизиран алуминиум.
- Нелизгави нозарки.






Безбедносен механизам за заклучување со индикатор



Помошен дел за оставање на алат

## Технички информации



## Алуминиумска скала L100 Topline - Nailo



Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x В x С	Работна висина	Боја
1400958	3	150kg	1400 x 420 x 170mm	2630mm	алуминиум/ антрацит
1400959	4		1630 x 450 x 170mm	2850mm	
1400960	5		1870 x 480 x 170mm	3070mm	
1400961	6		2100 x 500 x 170mm	3280mm	
1400962	7		2340 x 530 x 170mm	3500mm	
1400963	8		2570 x 560 x 170mm	3720mm	

- Скалила со нелизгава површина со ширина XXL ( 130mm ).
- Дополнителна рачка која се извлекува и овозможува поголема стабилност и поголем простор за колената.
- Помошен дел на кој може да го оставите алатот.



Помошен дел за оставање на алат



Безбедносен држач со продолжување



Широки скалила со широчина од 130mm

Подлога против пролизгување




за внатрешна употреба



за надворешна употреба

Подетални информации на [стр. 61.](#)

## Технички информации



## Алуминиумска скала L80 ComfortLine - Hailo



Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x В x С	Работна висина	Боја
1401280	3	150kg	1380x420x140mm	2630mm	алуминиум
1401281	4		1610x450x140mm	2850mm	
1401282	5		1840x480x140mm	3070mm	
1401283	6		2080x500x140mm	3280mm	
1401284	7		2320x530x140mm	3500mm	
1401285	8		2550x560x140mm	3720mm	

- Скалила со нелизгава површина со ширина XXL.
- Нелизгави ногарки.
- Мултифункционален помошен дел на кој може да го оставите алатот.
- Ремен со клик механизам за заклучување.



Помошен дел за оставање на алат



Каиш на кој може да закачите кофи



Широки скалила

Подлога против пролизување




за внатрешна употреба

за надворешна употреба

Подетални информации на [стр. 61](#).

## Технички информации



работна висина



## Алуминиумска скала L95 HB - Nailo



Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x B x C	Работна висина	Боја
1401276	3	150kg	1400 x 420 x 170mm	2630mm	алуминиум
1401277	4		1630 x 450 x 170mm	2850mm	
1401278	5		1870 x 480 x 170mm	3070mm	
1401279	6		2100 x 500 x 170mm	3280mm	


- Скалила со нелизгава површина со ширина XXL ( 130mm ).
- Мултифункционален помошен дел со закачалка за кофа, 2 универзални куки и дел каде може да го оставите алатот.
- Нелизгави ногарки.



Помошен дел за оставање на алат



Безбедносен држач со продолжување





Широки скалила со широчина од 130mm



made in Germany

## Технички информации



работна  
висина



## Алуминиумска скала L60 Standardline - Hailo




Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x B x C	Работна висина	Боја
1400924	3	150kg	1360 x 420 x 130mm	2630mm	алуминиум
1400897	4		1590 x 450 x 130mm	2850mm	
1400925	5		1820 x 480 x 130mm	3070mm	
1400926	6		2060 x 500 x 130mm	3280mm	
1400927	7		2300 x 530 x 130mm	3500mm	
1400928	8		2530 x 560 x 130mm	3720mm	

- Скалила со нелизгава површина со ширина од 80mm.
- Помошен дел на кој може да го оставите алатот.
- Завршеток на ногарка кој е лесен за менување.



Помошен дел за оставање на алат



Широки скалила



Нелизгави ногарки

Подлога против пролизување




за внатрешна  
употреба



за надворешна  
употреба

Подетални информации на [стр. 61](#).

## Технички информации



работна  
висина





## Алуминиумска скала L40 BasicLine - Hailo




Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x В x С	Работна висина	Боја
1401287	4	150kg	1590x460x130mm	2600mm	алуминиум
1401288	5		1820x480x115mm	3070mm	
1401289	6		2060x510x115mm	3280mm	
1401290	7		2300x540x115mm	3500mm	
1401291	8		2530x560x115mm	3720mm	

- Нелизгави ногарки.
- Закачалка која помага да ви се слободни рацете. Се применува за кофи или кабли.
- Широки скалила со нелизгава површина.



Закачалка за кофа или кабли



Широки скалила





Нелизгави ногарки

Подлога против пролизување

за внатрешна  
употребаза надворешна  
употребаПодетални информации на [стр. 61](#).

## Технички информации

работна  
висина

made in Germany



## Алуминиумска скала K100 TopLine - Nailo



1401264

1401265


подлога против  
пролизување

Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали	Работна висина	Боја
1401264	2	150kg	1270x520x130mm	2490mm	алуминиум
1401265	3		1530x540x130mm	2740mm	

- Заоблена заштитна безбедносна шипка за држење и потпирање.
- Помошен дел на кој може да го оставите алатот.
- Широки скалила со незлигава површина.
- Завршеток на ногарката, кој што придонесува за стабилноста на скалата.



## Технички информации



1401264

1401265

## Алуминиумска скала K60 StandardLine - Nailo



1401267

1401268

Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали	Работна висина	Боја
1401267	2	150kg	900x480x50mm	2470mm	алуминиум
1401268	3		1160x480x60mm	2700mm	

- Лесно за складирање, широко само 65mm.
- Лесно пренослива со практична рачка.
- Широки скалила со незлигава површина.



### Алуминиумска скала K40 BasicLine - Hailo



1401271

1401272

Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали	Работна висина	Боја
1401271	2	150kg	900x470x50mm	2250mm	алуминиум
1401272	3		1160x470x50mm	2450mm	

- Лесно за складирање, широко само 50mm.
- Лесно пренослива со практична рачка.
- Широки скалила со нелизгава површина.

**Технички информации**



### Алуминиумска скала DK40 BasicLine - Hailo



1401273

1401274

Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали	Работна висина	Боја
1401273	2	150kg	1160x470x55mm	2460mm	алуминиум
1401274	3		1290x470x55mm	2690mm	

- Лесно за складирање, широко само 55mm.
- Лесно пренослива со практична рачка.
- Широки скалила со нелизгава површина.

**Технички информации**



## Троделна телескопска алуминиумска скала S100 Profilot - Hailo



Шифра	Тип	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x В x С	Боја
1400969	L	2 x 6 + 1 x 5	150kg	1900 x 480 x 190mm	алуминиум
1400970	XL	2 x 9 + 1 x 8		2740 x 480 x 190mm	
1400971	XXL	3 x 12		3600 x 480 x 210mm	

- LOT систем кој овозможува нивелација на нерамна површина до 150mm со помош на педала.
- Широка примена на скалата:
  - единечна со 3 нивоа на продолжување,
  - двојна,
  - двојна со продолжување.
- Скалата има 2 ногарки со нелизгава површина и 2 големи стабилни ногарки со можност за подесување на нерамни површини.





Попречна ногарка со гумена нелизгава површина



Долги скалила со нелизгава површина



Безбедносен механизам за заклучување



Голема предност кај оваа скала е тоа што може да се употребува при нерамни површини до 150mm благодарејќи на LOT системот.



Флексибилно подесување на скалата до 540mm.




Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за скалата S100 Profilot.




S100 Profilot L




Технички информации




Единечна скала со 3 нивоа на продолжување



Двојна скала




Двојна скала со продолжување




S100 Profilot XL




Технички информации




Единечна скала со 3 нивоа на продолжување



Двојна скала




Двојна скала со продолжување




S100 Profilot XXL




Технички информации




Единечна скала со 3 нивоа на продолжување



Двојна скала



Двојна скала со продолжување



## Алуминиумска скала Profistep combi - Hailo



Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x В x С	Работна висина	Боја
1401297	3x6	150kg	1800x480x190mm	4600mm	алуминиум
1401298	3x9		2640x480x190mm	6500mm	
1401300	3x12		3470x480x210mm	8950mm	

- Широка примена на скалата:
  - единечна,
  - двојна,
  - двојна скала со висинско подесување.
- Практичен механизам за заклучување со пружина и безбедносен механизам за транспорт.
- Нелизгави ногарки.
- Широки и стабилни скалила.





Попречна ногарка со нелизгава површина



Цврсти ремени за затегнување



## Технички информации

работна  
висина

## Алуминиумска скала HobbyLot - Nailo



Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x В x С	Работна висина	Боја
1401296	2x8 + 1x9	150kg	2450x480x190mm	5950mm	алуминиум

- LOT систем кој овозможува нивелација на нерамна површина до 150mm со помош на педала.
- Широка примена на скалата:
  - единечна со 3 нивоа на продолжување,
  - двојна,
  - двојна со продолжување.
- Скалата има 2 ногарки со нелизгава површина и 2 големи стабилни ногарки со можност за подесување на нерамни површини.



2 големи стабилни ногарки со можност за подесување на нерамни површини.





Долги скалила со нелизгава површина



Безбедносен механизам за заклучување



## Технички информации



работна  
висина



Голема предност кај оваа скала е тоа што може да се употребува при нерамни површини до 150mm благодареејќи на LOT системот.

## Алуминиумска скала на преклоп М80 - Nailo

Шифра	Скалила	Носивост	Должина на единечна скала	Должина на двојна скала	Димензии на скали А x B x C	Боја
1401302	4 x 3	150kg	2660mm	1350mm	890 x 490 x 240mm	алуминиум/ црвена
1401303	4 x 4		3650mm	1850mm	1150 x 570 x 240mm	
1401304	4 x 5		4660mm	2350mm	1410 x 640 x 240mm	
1400979	4 x 6		5660mm	2850mm	1670 x 660 x 250mm	

- Широка примена на скалата:
  - единечна,
  - двојна,
  - двојна скала со висинско подесување.
- Лесно подесување на висината на скалата.
- Лесно преклопување на скалата со механизам за заклучување.



Единечна скала




Двојна скала




Двојна скала со висинско подесување


## Технички информации




1401302







1401303



1401304



1400979





## Алуминиумска скала на преклоп М80 - Nailo

Шифра	Скалила	Носивост	Должина на единечна скала	Должина на двојна скала	Димензии на скали А x B x C	Боја
1400976	4 x 3	150kg	2830mm	1430mm	940 x 540 x 190mm	алуминиум/ црна
1400977	4 x 4		3490mm	1700mm	1220 x 590 x 190mm	
1400978	4 x 5		4610mm	2230mm	1500 x 620 x 190mm	



- Широка примена на скалата:
  - единечна,
  - двојна,
  - двојна скала со висинско подесување.
- Лесно подесување на висината на скалата.
- Лесно преклопување на скалата со механизам за заклучување.



Единечна скала




Двојна скала





Двојна скала со висинско подесување



### Технички информации






1400976



1400977



1400978




## Четириделна алуминиумска скала М60 - Nailo

Шифра	Скалила	Носивост	Должина на единечна скала	Должина на двојна скала	Должина на скеле	Димензии на скали А x B x C	Боја
1400972	4 x 3	150kg	3320mm	1690mm	910mm	920 x 370 x 270mm	алуминиум



- Широка примена на скалата:
  - единечна,
  - двојна,
  - работна платформа (скеле).
- 2 метални нелизгави површини за поставување на работна платформа.
- Компактна собрана димензија на скалата.



Единечна скала




Двојна скала




Работна платформа (скеле)


## Технички информации




Единечна скала



Двојна скала





Работна платформа (скеле)



## Телескопска алуминиумска скала T80 Flexline 260 - Nailo

Шифра	Скапила	Носивост	Должина на собрана скала	Должина на пуштена скала	Димензии на скали А x В x С	Работна висина	Боја
1400973	9	150kg	940mm	2640mm	940 x 460 x 80mm	3400mm	алуминиум
1400974	11		1020mm	3220mm	990 x 470 x 90mm	3950mm	
1400975	13		1110mm	3800mm	1080 x 480 x 100mm	4500mm	

- Лесно подесување на висината на скалата.
- Лесно и безбедно собирање и пуштање.
- Индикатор на секое скапило за заклучена/отклучена скала.
- Гумена подлога за стабилен контакт со сидот.




Механизам за отклучување



Индикатор на секое скапило за заклучена/отклучена скала



Безбедно растојание помеѓу скапилата при собрана скала



## Телескопска алуминиумска скала S80 Profistep Duo - Hailo


Шифра	Скалила	Носивост	Должина на собрана скала	Должина на пуштена скала	Димензии на скали А x В x С	Работна висина	Боја
1400980	2 x 9	150kg	2550mm	4090mm	2550 x 410 x 140mm	5150mm	алуминиум
1400981	2 x 12		3440mm	5750mm	3440 x 410 x 140mm	6750mm	
1400982	2 x 15		4270mm	7380mm	4270 x 510 x 160mm	8400mm	
1400983	2 x 18		5120mm	8460mm	5120 x 410 x 160mm	9500mm	




- Практичен механизам за заклучување.
- Лесно висинско подесување на висината.
- Широки и стабилни скалила.
- Попречна стабилна ногарка со гумена подлога.




## Технички информации




1400980




1400981



1400982



1400983



Широки и цврсти скалила



Стабилна нелизгава површина




Механизам за заклучување




## Алуминиумска скала S60 Profistep Uno - Nailo

Шифра	Скалила	Носивост	Димензии на скали А x B x C	Работна висина	Боја
1400984	6	150kg	1710 x 340 x 80mm	2700mm	алуминиум
1400985	9		2550 x 340 x 80mm	3500mm	
1400986	12		3390 x 340 x 110mm	4300mm	
1400987	15		4230 x 340 x 110mm	5150mm	
1400988	18		5070 x 340 x 110mm	5950mm	



### Технички информации



## Алуминиумска скала/скеле G60 - Nailo



Шифра	Скалила	Носивост	Висина на платформа	Работна висина	Боја
1401309	2x12	150kg/m <sup>2</sup>	2330mm	4330mm	алуминиум


- Скала и скеле во едно.
- Лесна за ракување и опремена со механизам за брзо заклучување за лесна монтажа.
- Мултифункционална: може да се користи како единечна и двојна скала, како мало скеле за внатрешна примена и како работна платформа за надворешна примена.
- Подесување на скалилата.
- 2 секции со 12 скалила (27 x 27mm) со безбедносни споеви за заклучување и отклучување.
- Работна платформа со отвори (610 x 460mm).
- 2 попречни шипки за стабилност и 2 тркала за лесен транспорт.
- 4 заштитни шини и 4 алуминиумски дијагонални потпори.
- Димензија на платформа: 1360 x 500mm.
- Димензија на горна пречка: 60 x 22mm.
- Растојание на скалила: 260mm.



Работна платформа за надворешна примена



Скеле за внатрешна примена



Единечна и двојна скала





## Платформа за скали TP1 - Nailo




Шифра	Носивост	Димензија на поставување	Димензија на платформа Н x W x D	Боја
1400989	150kg	540 - 740 x 1000 - 1200mm	930 x 750 x 60mm	црна/ алуминиум

- Може да се користи како работна платформа или како подлога за поставување на сите единечни или двојни Nailo скали.
- Може да се постави на прави или спирални скали.
- Нелизгава подлога.
- Лесно за транспорт со помош на 2 вградени рачки.
- Лесно подесување на висината и должината на платформата.
- 4 стабилни нелизгави ногарки.
- Вградена либела.
- Компактни димензии за складирање.



## Технички информации




Собрана платформа


Пуштена платформа




Висинско подесување



Странично подесување




Нелизгави ногарки



Вградена либела

Типови на скали на кој може да се постави платформата



1. Први скали.
2. L спирални скали.
3. L прави скали.
4. П спирални скали
5. П прави и спирални скали.

Со скенирање на QR кодот можете да го погледнете видеото за платформата TP1.





## Дополнително скалило - Nailo



- Одговара за скалите:  
- S100 ProfiLOT/ProfiLOT, ProfiStep combi,  
S60 ProfiStep/ProfiStep uno, S80 ProfiStep/  
ProfiStep duo.
- Дополнителната скала ја зголемува нагазната површина.
- Поголем комфорт при долго стоење.
- Ребраста површина против пролизгување.

Шифра

1401306



## Дополнителна закачалка - Nailo



- Погодно за Nailo скали.
- Закачалка која помага да ви се слободни рацете.

Шифра

1401307



## Заштитни врвови на скалила - Nailo



- Погодно за единечни и скали со продолжување.
- 2 парчиња.

Шифра

1401308



## Тркала за скали - Nailo




- Погодно за единечни и скали со продолжување.
- 2 парчиња.

Шифра

1401305



## Подлога против пролизгување - Nailo




Шифра	Намена
1401294	внатрешна употреба



- Брзо поставување.
- Спречува гребење на подот.
- Обезбедува дополнителна стабилност.
- Одговара за скалите:
  - XXL,
  - L100 TopLine,
  - L40 BasicLine,
  - L80 ComfortLine,
  - L60 StandardLine.

## Подлога против пролизгување - Nailo




Шифра	Намена
1401295	надворешна употреба



- Брзо поставување.
- Не тоне на надворешни површини.
- Обезбедува дополнителна стабилност.
- Одговара за скалите:
  - XXL,
  - L100 TopLine,
  - L40 BasicLine,
  - L80 ComfortLine,
  - L60 StandardLine.

## Стреч фолија



Шифра	W	L	T	Боја	
1300108	500mm	175m	21µm	транспарентна	6


## Воздушеста фолија за амбалажирање





Шифра	W	L	
1400194	1000mm	100m	1


## Филц за амбалажирање



Шифра	W	L	T	
1400192	1100mm	25m	2mm	1
1400193			3mm	

## Картонски аголник за заштита



Шифра	W	L	T	
1400951	45 x 45mm	2100mm	2mm	100







**INM NOVOMAK**

*Вашите идеи во акција*

Ѓорги Колозов бр. 5  
Скопје,  
Република Македонија

[www.novomak.com](http://www.novomak.com)  
[shop.novomak.com](http://shop.novomak.com)

+389 2 2461-664  
+389 2 2461-089